



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 август 2022 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: јули 2022 година

- Во јули 2022 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити е зголемена за 0,06 п.п. на месечна основа и изнесува 4,33%, во услови на забележан годишен пад од 0,17 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити трет месец по ред се задржа на истото ниво и изнесува 0,67%, додека на годишна основа е намалена за 0,16 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити² изнесува 4,01% во јули и оствари месечен и годишен раст од 0,02 п.п. и 0,39 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на новопримените депозити е намалена за 0,13 п.п. на месечно ниво и изнесува 0,84%, додека на годишно ниво оствари раст за 0,33 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	7.2021	9.2021	12.2021	1.2022	2.2022	3.2022	4.2022	5.2022	6.2022	7.2022
во % на годишно ниво										
Вкупни кредити	4.50	4.46	4.37	4.35	4.33	4.30	4.30	4.28	4.27	4.33
Корпоративен сектор	3.61	3.58	3.48	3.45	3.45	3.43	3.45	3.43	3.44	3.53
Домаќинства	5.30	5.24	5.18	5.16	5.14	5.11	5.09	5.06	5.04	5.08
Новоодобени кредити	3.62	4.03	3.61	3.84	3.94	3.75	3.98	3.97	3.99	4.01
Корпоративен сектор	3.04	3.63	3.22	3.48	3.48	3.31	3.63	3.46	3.68	3.57
Домаќинства	4.58	4.61	4.34	4.40	4.54	4.47	4.51	4.53	4.51	4.59
Вкупни депозити	0.83	0.78	0.74	0.71	0.71	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67
Корпоративен сектор	1.11	1.08	0.92	0.88	0.90	0.94	0.83	0.87	0.97	0.94
Домаќинства	0.79	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65
Новопримени депозити	0.51	0.85	0.70	0.53	0.56	0.68	0.65	0.76	0.97	0.84
Корпоративен сектор	0.42	0.62	0.29	0.42	0.29	0.77	0.52	1.11	1.53	0.65
Домаќинства	0.57	0.94	0.90	0.58	0.65	0.63	0.69	0.62	0.70	0.92

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Methodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во јули, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор изнесува 3,53% и на месечна основа е зголемена за 0,09 п.п. Нагорната промена е резултат на растот на сите компоненти: каматните стапки на кредитите во денари со валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,13 п.п., соодветно), како и каматните стапки на кредитите во денари без валутна клаузула (за 0,07 п.п.). На годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,08 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Овој месец, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,11 п.п. во споредба со претходниот месец и изнесува 3,57%. Месечниот пад во целост произлегува од пониските каматни стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,98 п.п.), додека каматните стапки на кредитите во странска валута и денарските кредити без валутна клаузула се зголемија (за 0,33 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). Анализирани на годишно ниво, оваа каматна стапка е зголемена за 0,53 п.п.



Извор: НБРСМ.


³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор бележи намалување за 0,03 п.п. во јули и изнесува 0,94%. Притоа, надолната промена во целост се должи на падот на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,05 п.п.), додека каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула се непроменети. Споредено со јули претходната година, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е намалена за 0,17 п.п.
- Во јули, каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор изнесува 0,65% и забележа месечен пад од 0,88 п.п. Месечниот пад се објаснува со пониските каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,80 п.п. и 0,72 п.п., соодветно), во услови кога банките и штедилниците не примиле денарски депозити со валутна клаузула. На годишно ниво, оваа каматна стапка е зголемена за 0,23 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,08% во јули и е зголемена за 0,04 п.п. во споредба со претходниот месец. Месечната промена се должи на растот на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.), како и на минималниот раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,01 п.п., соодветно). Споредено на годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,22 п.п.

⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекиниот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јули, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, бележи месечен раст од 0,08 п.п. и изнесува 4,59%. Анализирани според валутната структура, промената е резултат на растот на каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,15 п.п. и 0,07 п.п., соодветно), при забележан пад на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,11 п.п.). Каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата бележи минимален раст од 0,01 п.п., споредено на годишна основа.



Извор: НБРСМ.

- Овој месец, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата изнесува 0,65% и се задржа на истото ниво од претходниот месец, додека на годишна основа бележи пад од 0,14 п.п.
- Во јули, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶ е зголемена за 0,22 п.п. и изнесува 0,92%. Месечниот раст се должи на повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,35 п.п. и 0,04 п.п., соодветно). Овој месец не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Анализирани на годишна основа, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата бележи зголемување од 0,35 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 септември 2022 година (референтен пресек заклучно со август 2022 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).